



## ЗАГРОЗЕНИТЕ ФУНКЦИИ ГИ СКАРАА НАШИТЕ ВО АЛБАНИЈА

**П**репукувањата меѓу Македонците се неизбежни и во Албанија. Ако до пред некое време се мислеше дека синдромот на разединетост не ги зафатил само Македонците во оваа соседна земја, денес се докажува токму спротивното. Откако тамошните Македонци за време на парламентарните избори ја направиле коалицијата со Партијата за соединување на човекови права, за да излезат со свој кандидат за пратеник, бидејќи нивната партија не беше регистрирана, се крена голем прав за тоа кој, зошто и дали воопшто требало да ја направи таа коалиција. Обвинувањата се движеа и во насока на тоа дека коалицијата е направена поради нечији грчки бизнис интереси. Дури се слушнаа и информации дека во партијата на Македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, се случува раскол.

Како светски македонски неделник, тргнавме во потра-



ЕДМОНД ТЕМЕЛКО

сови. Излеговме во кампањата директно со наш кандидат. Портпарол на тој штаб беше Ефтим Митревски, кој ја водеше кампањата за локалните избори. Јас бев во Канада, се вратив еден месец пред изборите и се приклучив. Ја предводев листата за советници. По изборите добивме два советника, нашиот кандидат за градоначалник на Пустец не успеа, му недостасуваа 50-60 гласа. Јас и Таќо Гроздани станавме советници. Од првиот ден во Советот на Општината се декларираме дека сме советници на Организацијата за заштита на правата на Македонците во Албанија 'Друштво Преспа' и ден денес

# ГО "ИЗМИСЛИЈА" РА "ОПРАВДААТ" НЕУС

■ Пишува:  
Жаклина МИТЕВСКА

га по вистината. Го побаравме човекот на чија адреса беа уплатени најмногу обвинувања, Едмонд Темелко, претседател на Организацијата за заштита на правата на Македонците во Албанија "Друштво Преспа". Иако, му дозволивме да ја каже својата приказна, тоа не значи дека за она што тој го изнесува нема да побараме изјава и од другата страна. Наша цел не е да долеваме "масло на огнот", туку колку што можеме да им помогнеме да ги расчистат недоразбирањата и да тргнат во вистинска насока.

### ДОГОВОР

"Во 2003 година ние, како Управен комитет на Организацијата за заштита на правата на Македонците во Албанија 'Друштво Преспа', одлучивме дека ако бидеме надвор од политиката од Албанија ќе се претвориме во еколошко друштво. Ако сме регистрирани како политичка

**"Ако го анализираме албанското општество, ќе видиме дека заменик-претседател на Социјалистичката партија бил Македонец, претседател на Собранието на Албанија, или заменик-премиер бил Македонец, но тие ја бранеле бојата на партијата, а не Македонците. Имавме и пратеник Македонец во 1992 година, тој влезе од Социјалистичката партија и збор не кажа за Македонците. Изборот на Ѓорѓи Тане за директор на Канцеларијата за труд при Министерството за социјала и труд во Албанија е посебен случај, зашто прв пат се случува како Македонци, на национална база, да добиеме клучно место", вели Едмонд Темелко.**

општествена организација, според законот во Албанија, немаме право да излеземе сами на избори и требаше да влеземе под нечија капа. Најблиска партија во Албанија, според програмата, ни беше Партијата за соединување на човекови права. Без разлика што мнозинството во таа партија се Грци, партијата се интересира за правата на малцинствата, а и 70-80 отсто од

нејзината програма е за човековите права и за правата на малцинствата. Тоа е партија на центарот, ниту лево ниту десно ориентирана. Лично се видов со претседателот на таа партија, кој е Грк, и му реков дека ние сме заинтересирани за коалицирање, но под еден услов - партијата да не се меша во кампањата и работите на Преспа, а за возврат ќе ги добијат нашите гла-

е така, а нашиот мандат сè уште трае. Ние го поддржавме претседателот на Советот на Општината, кој е од Демократската партија, за возврат му побаравме за симбол на Општината да го прифати нашиот предлог тоа да биде шеснаесеткракото сонце. Градоначалникот на Општината е Македонец од Социјалистичка партија. Ги поддржавме и двајцата, а ни беше прифатен и предлогот за симболот на Општината. Сите 13 советници го изгласаа овој симбол, а амблемот беше напишан и на кирилица и на латиница. Тоа беше прв пат во судот на Албанија да се заведе документ на кирилско писмо. Инаку, во Советот на Општината се вклучени 6 партии", вели Едмонд Темелко.

На прашањето дали навистина требало да коалицираат со Партијата за соединување на човекови права, тој објаснува: "Ако не бевме под крилото на таа партија ние немаше да излеземе со наш кандидат за градоначалник и советници. Исходот од изборите е заслуга на македонските гласачи од Мала Пре-

спа. Во Советот на Општината од 1990 година наваму имало Македонци, но од различни политички партии и секој си ја бранеше бојата на партијата. Дојде 2005 година, односно парламентарните избори. На 14 мај 2005 г. се одржа четвртата изборна Конференција на 'Друштво Преспa'. На неа пред сите делегати донесовме Резолуција дека ќе излеземе на парламентарните избори со наш кандидат за пратеник. Тоа е Ѓорѓи Тане. Изгласавме дека ќе коалицираме со оној кој ќе ни даде подобра понуда, а подобра беше од претставникот Влаво од Партијата за соединување на човекови права. За жал, доколку имаше некој противник, тогаш тој слободно мо-

нување на човекови права, со меѓусебен договор, доколку Андреа Мичо освои повеќе гласови од Ѓорѓи Тане, ако се исполни цензусот, тој да влезе како пратеник и обратно. Но, во оваа изборна единица Партијата не зема ниту еден пратеник. Во договорот, меѓу другото, наведовме дека доколку не успееме да добиеме пратеник, бараме заменик-министер, директор на јавно претпријатие, односно нашите барања зависа од тоа колку места ќе добие таа партија. Ако имаше две министерски места, еден заменик-министер ќе ни дадеа нам. Тие ни дадоа директор на Канцеларијата за труд во Карк (многу општини во една). Албанија

има двостепена локална самоуправа, на вториот степен е Ѓорѓи Тане, кој раководи со градот Корча, Поградец, Пилишта, Ерсека. Ѓорѓи Тане стана директор според договорот. Решението му беше дадено од претставник на власта. Тоа за нас беше гордост. Го зема директорското место на Канцеларијата за труд при Министерството за социјала и труд. Таму Ѓорѓи Тане има 15 вработени Македонци".

Сепак, коментарите се движеа во насока на тоа дека Македонците во Албанија не требало да се задоволат само со едно директорско место и дека не е прв пат Македонците во Албанија да имаат свои луѓе во институциите на власта, на што Едмонд Темелко одговора:

"Тоа што ни следуваше ние

го зедовме. Баравме повеќе, баравме еден заменик-министер. Но, Партијата за соединување на човекови права доби едно министерско место, во рамките на тоа Министерство Тане стана директор. Ако го анализираме албанското општество, факт е дека имало многу Македонци-професори, Македонец бил заменик-претседател на Социјалистичката партија. Претседател на Собранието на Албанија, или заменик-премиер бил Македонец, но тие ја бранеле бојата на партијата, а не Македонците. Ова е посебен случај зашто прв пат се случува од коалицијата да речат - на Македонците им даваме едно директорско место. Прв пат на национална база да добиеме клучно место, во тоа е разликата. Ние имавме и пратеник Македонец во Собранието на Албанија во 1992 година, тој влезе од Социјалистичката партија и збор не кажа за Македонците. Проблемот е да влезеш како Македонец".

Обвинувањата одат дотаму што Ефтим Митревски упати порака - Едмонд Темелко и Тако Гроздани слободно да се изјаснат на која партија ѝ припаѓаат.

"Вистина е дека како советници влеговме преку Партијата за соединување на човекови права, бидејќи не беше регистрирана нашата партија, Македонска алијанса за европска интеграција. Лично ги собрав потписите во Мала Преспa, учествував во договорот партијата да се направи по волја на 4 организации, меѓу кои и 'Друштво Преспa'. Потпишав да се фомира таа партија. Во Советот на Општината се водиме како советници на 'Друштво Преспa', а не како советници од Партијата за соединување на човекови права. Ние не сме членови на таа партија, тоа е само политички договор за одреден период за локалните избори, колку да се влезе во Советот, а за парламентарните избори важеше само за Изборната единица 84. Ѓорѓи Тане е член на Управниот комитет на 'Друштво Преспa', тој излезе како кандидат на Конференцијата на ова Друштво. Проблемот не беше во коалицирањето и во тоа дека таа е грчка партија, зошто

**"Македонска алијанса за европска интеграција е формирана со поддршка на Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, кој испечати 1.000 маици со знакот на партијата, 60-70 знамиња. Кога одевме од село во село, кога баравме да се гласа за Партијата за соединување на човекови права одевме со нашата партија и кажувавме: 'Македонци уште овој пат гласате за друга партија, наредниот пат ова е партијата која ве очекува. Атанасоски дојде во Мала Преспa пред кампањата. Тој рече да им ветиме на студентите, ако Владата не ги стипендира, тоа ќе го направи тој, односно веќе стипендира 8 студенти од Мала Преспa. Сакам лично и од име на Организацијата да му се заблагодарам. Кога ја правевме партијата имаше мислење да се вика Македонска партија. Сепак, Македонска алијанса има во Македонија, во Бугарија, така што одлучивме да има и во Албанија, и секаде каде што живеат Македонци. Треба да се направи Македонска алијанса на сите Македонци. Тоа е добра идеја, тоа е една од причините партијата Македонска алијанса на господинот Атанасоски да застане зад партијата. Втората можност е да бидеме во Европската слободна алијанса. Сепак, битна е програмата. Ние сме единствена етничка партија и како таква прва во Албанија. Партијата на Грците не е чисто етничка. Во нашата партија можат да членуваат сите државјани на Р Албанија, кои по националност се Македонци, оние кои го зборуваат македонскиот јазик и имаат македонско културно наследство. Партијата ќе се залага за подобар живот на Македонците. Албанија не онаа од 1993 година, во неа се гради, но не се гради во местата каде живеат Македонците. Тоа е економска деградација. Ѓе бараме повеќе финансии од државата и од странски фондации во Албанија и пошироко, зашто Македонците се лојални граѓани на Албанија. Преку партијата Македонците ќе дојдат поблиску до вистината", коментира Едмонд Темелко.**

жеше да стане и да каже дека оваа одлука е лоша, да ги каже аргументите. Во таков случај јас или било кој Македонец ќе сфатеше дека нашата одлука е погрешна, ќе се повлечевме или ќе побаравме подобра опција. Сто отсто од луѓето гласаа да се коалицира со таа партија и да се излезе со Ѓорѓи Тане за кандидат за пратеник. Според таа Резолуција, ние направивме конкретен договор, од една страна на договорот стоеше печатот на 'Друштво Преспa', а од друга на Партијата за соединување на човекови права. Во договорот имавме конкретни барања, дека ние коалицираме со нив само во Изборната единица 84, со наш кандидат Ѓорѓи Тане. Оваа изборната единица се состои од 3 општини: Мала Преспa, која е со чисто етничко македонско население; Чорава, со чисто албанско; и Пир, со чисто албанско население. Одлучивме во Општината Пустец во Мала Преспa да конкурира Ѓорѓи Тане, а во двете други општини, Чорава и Пир, да конкурира Андреја Мичо од Партијата за соеди-

